

Обраќање на МО Шекеринска – Промоција на подофициери  
касарна „Илинден“ – 19 ноември 2021

Почитуван Началник,  
почитуван државен секретар,  
господа генерали,  
почитувани офицери,  
и пред се почитувани подофициери,

Работата навистина носи резултати и тоа денеска можеме да го видиме, повеќе од задоволство ми причинува фактот дека после 11 години веќе во еден кус временски период од помалку од две години ја имам честа да се обратам на веќе третата група на подофициери кои ги произведуваме во нашата армија.

На почетокот на мандатот бев предупредена дека ова е клучниот проблем кој Армијата никако не може да го реши во период од 11 години. Отсуствуваше курс за подофициери и поради тоа недостигот на подофицерски кадар во Армијата изнесуваше 500 празни места и тоа беше тема за која што многу дискутиравме и со Генералштабот и внатре во министерството и денеска со гордост можеме да кажеме дека тој проблем чекор по чекор го решававме.

На почетокот на оваа година и покрај сите предизвици предизвикани од пандемијата во два наврати произведовме 120 подофициери. Предизвиците не застапаа дури ни после тоа, но не застанавме ни ние. И оваа година продолживме со оваа група, за денеска да имаме вкупно 190 нови подофициери.

И денеска сакам во името на сите нас кои што учествувавме и се мачевме во овој процес да ви посакам: Добро враќање назад во армиските структури!

Поминавте тримесечна обука која првенствено Ве научи да бидете лидери. И вие сте доказ дека работата носи резултати! Како што спомена прворангираниот, најдобриот помеѓу вас можеби на почетокот воопшто не се ни познававте, но очекувам, се надевам и посакувам да бидете дел од еден голем тим кој ќе биде ’рбетот на оваа Армија!

Денеска се враќате во својата куќа, но сега веќе имате сосема поинаква функција, не сте само оние кои што извршувате наредби туку ќе треба да формирате тимови, да ги градите, да ги јакнете, да ги охрабрувате и да ги правите подобри војници.

Од денеска ваша е одговорноста, професионалните војници, дел и ваши довчерашни колеги и пријатели да бидат мотивирани и фокусирани да ги вршат задачите.

Ние сме мала нација која во своите 30 години независност се соочи навистина со големи предизвици, но одвреме навреме и со големи разочарувања. И дури сите ние па и јас ќе признаам во одредени моменти влегувавме во атмосфера или во расположение, во вртлог кој завршува со мислата – дека сме мала земја и можеби толку и само можеме, не можеме повеќе, не треба да бидеме поамбициозни, не можеме да очекуваме повисоки резултати.

И многу често за да излезете од тој вртлог на ниски очекувања, па понекогаш и песимизам многу корисно е да имате еден поглед однадвор, поглед од страна на оние кои што не се дел од нашето миље и можеби не требало да минуваат низ сите премрежија.

Последен пат кога тоа ни се случи беше на почетокот на оваа недела, во моменти во кои навистина бевме горди од постигнатото. Овој вторник во посета на Република Северна Македонија дојде командантот на Командата за трансформации, едната од двете стратешки команди на НАТО, генералот Филип Лавињ.

Низ разговорите успат спомена еден факт кој можеби на крајот го кажа и најдиректно по повод потпишувањето на Заедничката декларација за целосна воена интеграција во НАТО, навистина за сите нас беше мелем во ушите да чуеме дека, Северна Македонија го заврши процесот на целосна воена интеграција во НАТО во рекордно краток период, најбрз период кој досега се случил во НАТО Алијансата.

Во прв момент сите бевме понесени од зборовите во вториот момент решивме дури и да провериме меѓутоа јасно беше дека првите луѓе на НАТО не ги кажуваат овие зборови ниту лесно, ниту незаслужено и дел од нашите соседи од Регионот нема да ми се налутат, ама направивме една мала истрага и видовме дека неговите зборови биле навистина заслужени од наша страна.

Можевме да погледаме дека на Црна Гора и требале 26 месеци за да го заврши процесот, на Хрватска 43 месеци, на Албанија – 55 месеци од моментот на членство во Алијансата.

Целиот тој период, целиот тој процес, ние како 30та членка на НАТО успеавме да го завршиме навистина во рекорден период од 19 месеци по членството. И сакам да ја искористам приликата кога се обраќам на сите вас да честитам на целата Армија, на целото Министерство за одбрана што навистина ни даде шанса да се гордееме, дека во тежок период и во тежок процес ќе останеме запишани како најдобри и најбрзи. Тоа не е нешто што се случува често и кога ќе се случи навистина треба да знаеме да го препознаеме и треба да знаеме да го цениме.

Ние нема да бидеме најголемите во НАТО, ниту воено најсилните, но заедно со вас со професионалните војници кои ќе ги водите, заедно со целата армиска и одбранбена структура може да бидеме побрзи, де бидеме поамбициозни, да бидеме порешителни и да стигнуваме до посакуваниот резултат дури и пред останатите. Тоа го гледаме и низ досегашната работа, меѓутоа најважно е дека процесот не смее да заврши сега. Како што вашата задача не заврши туку допрва најважното почнува, така е и истото и во Армијата, исто е и во Министерството за одбрана. Нашата блиска иднина убедена сум дека ќе покаже дека сме и поамбициозни. Вие и вашите колеги од идната година ќе започнете да ги добивате и новите оклопни транспортери, артилерците ќе добијат ново артилериско вооружување, припадниците на противвоздушната одбрана, ново ПВО оружје, за нашите летачи од воздухопловниот винг од 2024 година натака ќе ја започнеме новата набавка на хеликоптери за армиското воздухопловство. И сето ова е возможно само заради тоа што во изминативе години, секоја година успеавме да обезбедиме, стабилно и засилено одбранбено финансирање. Одбранбениот буџет од 2017 до оваа година вклучително и 2022 година секоја година бележеше покачување. И тоа е покачувањето кое што влезе и во вашите повисоки примања и во вашата подобра опрема и во личното вооружување и во заштитните елементи и во сето она што ја прави армијата да биде институција со која се гордееме.

Не е понекогаш лесно да се бараат пари за ресорот кој го раководите. меѓутоа вие ми помогнавте за да можам како министер, како министерка за одбрана да помогнам на целата армија. Во оваа пандемија која се уште ја живееме, бевте и

сте на влезовите на болниците, на влезовите на сите вакцинални пунктови, бевте одговорни за безбедноста на државните институции, помагавте со дезинфекција во болници, јавни установи, државни органи.

Вие бевте први и летово кога се соочивме со огнени стихии низ целата земја, невидени досега. Бевте на 13 локации низ цела држава и останавте се дури не се изгасне и последниот оган, се дури не се изгасне и последниот чад. Бевте уморни, но и упорни. Кризата траеше долго, но во ниту еден момент армиската мотивација не застана. Така се сака татковината и така се брани безбедноста на граѓаните и на Северна Македонија. Така се покажува дека можеме да биде брзи и решителни, и посветени и храбри и амбициозни и со резултати. Бидете горди и на својата Армија и на својата држава како што и тие се горди на вас. Вашиот успех е наш заеднички успех.

Ви честитам што успешно го завршивте процесот на ваша трансформација во лидери. Не заборавајте кои биле желбите и предизвиците со кои сте се соочувале како војници и искористете ги да бидете подобри лидери и подофициери. Вие и Армијата сте навистина доказ дека работата носи резултати.

Ви честитам.